

АЛФА БРОКЕР АД Куманово

**ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за 2025 година**

Куманово, јуни 2026 год.

**До
Собрание на акционери и Одбор на директори на
Осигурително брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Мислење

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Според наше мислење, финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Осигурително брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово, заклучно со 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена на во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации ги содржат годишниот извештај за работа на Друштвото за 2025 година и годишната сметка за 2025 година, но не ги вклучува финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за нив.

ADDRESS

Braca Ribar 1, lok.5
Kumanovo, Macedonia
PO BOX 236

TELEPHONE & FAX

+389 (0) 31 422 762
+389 (0) 70 228 110
+389 (0) 70 375 077

WEB

kontakt@proaudit.com.mk
www.proaudit.com.mk

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги опфаќа другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа, да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење што го стекнавме за време на ревизијата, или на кој било друг начин произлегува дека се материјално погрешно прикажани.

Доколку врз основа на работата што ја извршивме во врска со другите информации, ние заклучивме дека има материјално погрешно прикажување во овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на оваа прашање.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставка за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитет и користење на сметководствена основа за континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјално доколку, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

ADDRESS

Braca Ribar 1, lok.5
Kumanovo, Macedonia
PO BOX 236

TELEPHONE & FAX

+389 (0) 31 422 762
+389 (0) 70 228 110
+389 (0) 70 375 077

WEB

kontakt@proaudit.com.mk
www.proaudit.com.mk

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот обем и временски распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот *Други информации* Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и

ADDRESS

Braca Ribar 1, lok.5
Kumanovo, Macedonia
PO BOX 236

TELEPHONE & FAX

+389 (0) 31 422 762
+389 (0) 70 228 110
+389 (0) 70 375 077

WEB

kontakt@proaudit.com.mk
www.proaudit.com.mk



PRO
AUDIT

ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојбата на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Куманово
02.06.2026

Друштво за ревизија ПРОАУДИТ ДОО Куманово

Овластен ревизор
Дејан Вељковски

Управител
Дејан Вељковски



ADDRESS

Braca Ribar 1, lok.5
Kumanovo, Macedonia
PO BOX 236

TELEPHONE & FAX

+389 (0) 31 422 762
+389 (0) 70 228 110
+389 (0) 70 375 077

WEB

kontakt@proaudit.com.mk
www.proaudit.com.mk

II. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ


Биланс на успех

во илјади денари


Позиција	Белешки	2025	2024
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		7.366	7.153
Приходи од продажба	11	7.305	7.094
Останати приходи	12	57	41
Капитализирано сопствено производство и услуги		4	18
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		7.213	6.966
Трошоци за сировини и други материјали		125	138
Услуги со карактер на материјални трошоци	13	205	265
Останати трошоци од работењето	14	4.259	3.699
Трошоци за вработени	15	2.403	2.693
Амортизација на материјални и нематеријални средства		72	160
Вредносно усогласување (офезвреднување) на нетековни средства			
Вредносно усогласување (офезвреднување) на тековни средства			
Останати расходи од работењето	16	149	11
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	17	169	111
Приходи по основ на камати од работење со неповрз. друштва		5	
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрз. друштва			
Останати финансиски приходи		164	111
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ			
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			
Останати финансиски расходи			
ДОБИВКА/ ЗАГУБА ПРЕД ОД АНОЧУВАЊЕ		322	298
Данок на добивка		82	49
НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		240	249

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
Финансиските извештаи се усвоени од страна на Раководството на 24.02.2026 година

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи




Раководител



Извештај за сеопфатна добивка

во илјади денари

Позиција	Белешки	2025	2024
НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		240	249
Останата сеопфатна добивка / загуба која што не се прикажува во Билансот на успех (пред од: ночување)			
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка			
Нето останата сеопфатна добивка за периодот			
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		240	249

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
Финансиските извештаи се усвоени од страна на Раководството на 24.02.2026 година

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи



Раководител

Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

во илјади денари

Позиција	Белешки	2025	2024
АКТИВА			
А) НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		3.754	3.552
Нематеријални средства			
Материјални средства	5	165	127
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	6	3.589	3.425
Б) ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		6.181	6.730
Залихи			
Средства наменети за продажба и прекинати работења			
Краткорочни побарувања	7	4.096	3.757
Краткорочни финансиски средства		1.980	2.085
Парични средства и парични еквиваленти	8	105	888
В) ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)			
ВКУПНА АКТИВА		9.935	10.282
ПАСИВА			
А) ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	9	5.839	5.599
Основна главнина		3.075	3.075
Сопствени удели (-)			
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата нефинансиска добивка			
Резерви		182	169
Акумулирана добивка		2.342	2.106
Пренесена загуба (-)			
Добивка за деловната година		240	249
Б) ОБВРСКИ		4.096	4.683
Долгорочни резервирана за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски			
Одложени даночни обврски			
Краткорочни обврски	10	4.096	4.683
В) ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			
ВКУПНА ПАСИВА		9.935	10.282

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
 Финансиските извештаи се усвоени од страна на Раководството на 24.02.2026 година

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи



Раководител

Извештај за паричните текови за периодот

во илјади денари

Позиција	2025	2024
А) Парични текови од деловни активности	(614)	1.609
Нето добивка/загуба после оданочување	240	249
Усогласување за:		
Амортизација	72	160
Други вредносни усогласувања		
Капитална добивка-загуба		
<i>Промену во тековни средства и тековни обврски</i>		
Зголемување/намалување на залихи		45
Зголемување/намалување на средства наменети за продажба и прекинати работења		
Зголемување/намалување на краткорочни побарувања	(339)	(170)
Зголемување/намалување на АВР		
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	(587)	1.325
Зголемување/намалување на ПВР		
Б) Парични текови од инвестициони активности	(169)	-2.277
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(110)	(81)
Продажба на нематеријални и материјални средства		
Зголемување/намалување на вложувања во недвижности		
Зголемување/намалување на долгорочни финансиски средства	(164)	(111)
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања		
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски средства	105	(2.085)
В) Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот		
Зголемување/намалување на долгорочни обврски		
Исплатени дивиденди		
Откуп/продажба на акции		
Зголемување/намалување на паричните средства	(783)	(668)
Парични средства на почетокот на годината	888	1.556
Парични средства на крајот на годината	105	888

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
 Финансиските извештаи се усвоени од страна на Раководството на 24.02.2026 година

Лице одговорно за составување
 на финансиските извештаи



Раководител

Извештај за промени во главнината

во илјади денари

Позиција	Основна главнина	Законски и др. резерви	Резерви за реинвестира на добивка	Акуму. добивка	Добивка за тековна година	Вкупно
Салдо на 01.01.2024	3.075	131		1.385	759	5.350
Распределба на добивка од 2023		38		721	-759	
Исплата на дивиденда						
Распределба на резерва						
Платен данок на добивка						
Добивка за тековна година					249	249
Салдо на 31.12.2024	3.075	169		2.106	249	5.599
Распределба на добивка од 2024		13		236	-249	
Распределба на резерва						
Платен данок на добивка						
Исплата на дивиденда						
Добивка за тековна година					240	240
Салдо на 31.12.2025	3.075	182		2.342	240	5.839

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи
 Финансиските извештаи се усвоени од страна на Раководството на 24.02.2026 година

Лице одговорно за составување
 на финансискиот извештај



Раководител

III. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото: Осигурително брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово

ЕМБС: 7388306

Седиште: Ул. Доне Божинов бр.15, Куманово

Промени во регистарска влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување: Нема

Приоритетна дејност-главна приходна шифра: Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници 66.22

Просечен број на вработени во деловната година: Просечниот број на вработени во 2025 година изнесува 5 вработени.

Одбор на директори: Единствен акционер во друштвото е лицето Маја Антевска Додевска која поседува 1.000 обични акции

Одбор на директори:

Име и презиме	Позиција во одборот на директори
Маја Антевска Додевска	Извршен член во одбор на директори
Ивана Спасовска	Неизвршен член во одбор на директори
Миа Додевска	Неизвршен член во одбор на директори

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие поединечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 75 од 3 април 2024 година, бр. 274 од 30 декември 2024 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди(МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување(КТМФИ) утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди. Поединечните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. Подготовката на овие поединечни финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во Извештајот за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
1 УСД	52,3050 денари	58,8807 денари
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата, се евидентирани по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователните трошоци се вклучени во сметководствената вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи поврзани со ставката кон групата и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Евидентираната вредност на заменетиот дел не се признава. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот

на финансискиот период во кој се јавуваат. Не се пресметува депрецијација на земјиштето. Депрецијацијата на останатите средства се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се депрецираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек. Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опремата, е како што следи:

Градежни објекти	40 години
Телекомуникациска опрема	4 години
Канцелариска опрема	5 години
Возила	4 години
Компјутерска опрема	4 години
Машини	10 години

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.5).

Сметководствената вредност на ставка од недвижности, постројки и опрема треба да биде отпишана при оттуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или оттуѓување. Признаената добивка или загуба што настануваат од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема треба да биде определена како разлика помеѓу нето принос од оттуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Побарувањето за надоместок од оттуѓување на ставка од недвижности, постројки и опрема првично треба да се признае по неговата објективна вредност.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Вложувања во придружени друштва

Вложувања во придружени друштва се сметаат вложувања во ентитети каде Друштвото поседува значајно учество во гласачките права (од 20% до 50%). Вложувањата во придружени друштва над кои вложувачот има значително влијание се евидентираат по нивната набавна вредност.

2.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба.

Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го оттуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната

каматна стапка се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Оштетување на финансиски средства

а) Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

б) Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку Извештајот за сеопфатната добивка. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

2.7 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности

и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.8 Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства (Белешка 2.5), се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Резервирањето поради оштетување се пресметува со порценка на менаџментот.

Резервација не се пресметува на побарувањата од поврзаните субјекти.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.10 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.11 Капитал и резерви

Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката, согласно одлука на надлежен орган.

Добивката на крајот од годината во билансите се искажува после оданочување како добивка и се распределува врз основа на одлука на одговорно лице.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизациона набавна вредност се состојат од кредити и добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Приходите од вложувања, стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити за кои се очекуваат трошоците за квалификувани средства, се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.14 Данок на добивка

Данок на добивка се пресметува и плаќа по стапка од 10%. Даночна основица претставува остверената добивка зголемена за даночно непризнаени расходи.

2.15 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. Обврски при пензионирање на вработените Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекуваат да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби.

2.17 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти, намалени за интерните приходи. Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја пооделна категорија на приходи се задоволени.

Приходите се класифицираат на приходи од провизија од осигурителните компании кои се во врска со вршење на основната дејност, оперативни приходи и финансиски приходи.

Приходи од обезбедување на услуги

Провизиите од осигурителните брокерски услуги кои се примени или побарувани, а кои не бараат брокерот да дава понатамошни услуги се признаваат како приход на датумот на започнување или обновување на поврзаните полиси. Меѓутоа кога е веројатно дека брокерот ќе биде потребно да дава и понатамошни услуги во текот на времетраењето на полисата, провизијата, или дел од неа, се одложува и се признава како приход во периодот во текот на кој полисата е во сила.

Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатната добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици кои не се директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување. Пребивање на приходите и расходите Во текот на своето редовно работење, Друштвото превзема други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите на таквите трансакции, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настани, преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција.

2.19 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.20 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.21 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

2.22 Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.23 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиските средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото признава оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихите, се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.
грешки.

4.УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе ризици со различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

4.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема деловни односи со комитенти од странство.

б) Каматен ризик

Изложеноста на ризик од промени на каматни стапки постои кога Друштвото користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банките договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено кредити во овој период истото не е изложено на каматен ризик.

в) Ценовен ризик

Друштвото е изложено од ризик на промена на цена на хартии од вредност расположиви за продажба, бидејќи располага со такви хартии од вредност.

4.2 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4.3 Кредитен ризик

Управувањето со кредитниот ризик се однесува на ризикот да должникот не ги исполни договорните обврски кон Друштвото што ќе резултира со финансиски загуби за истото. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било каков инструмент- гаранција, меница и др.

Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото и тоа:

- престанува продажба на стоки и услуги на клиенти кои нередовно ги измируваат обврските;
- покренување на судски спорови и вонсудски спогодби и сл.

5. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС	Недвижности	Инвентар и опрема	Патнички возила	Мат.с-ва во подгот.	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 01 јануари 2025 година		253	521		774
• Зголемување		108			109
• Намалување					
Салдо на 31 декември 2025 година		361	521		882
Исправка на вредност					
Салдо на 01 јануари 2025 година		180	465		645
• Амортизација		35	37		72
• Намалување					
Салдо на 31 декември 2025 година		215	502		717
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2025 година		146	19		165
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2025 година		73	56		129
Набавна вредност					
Салдо на 01 јануари 2024 година		186	507		693
• Зголемување		67	14		81
• Намалување					
Салдо на 31 декември 2024 година		253	521		774
Исправка на вредност					
Салдо на 01 јануари 2024 година		147	338		485
• Амортизација		33	127		160
• Намалување					
Салдо на 31 декември 2024 година		180	465		645
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2024 година		73	56		129
Нето сметководствена вредност на 01 јануари 2024 година		39	169		208

6. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Вложувања во инвестициски фондови	3.589	3.425
Вкупно:	3.589	3.425

Долгорочните финансиски средства претставуваат вложувања во следните инвестициски фондови :

назив на субјект	Износ на вложување (во илјади денари)
КБ Инвест Обврзници	3.589

7. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Побарувања од купувачи	4.002	3.689
Побарувања за дадени аванси	87	
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата	7	68
Вкупно:	4.096	3.757

Рочната структура на побарувањата од купувачите е како што следи:

*во илјади денари

ОПИС	до 1 год.	1-2 год	2-3 год.	над 3 год.	Вкупно
Побарувања од купувачи во земјата	3.332	253	27	0	3.612

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Парични средства на денарски сметки	89	854
Парични средства на денарска благајна	16	34
Вкупно	105	888

9. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Основна главнина	3.075	3.075
Законски резерви	182	169
Акумулирана добивка	2.342	2.106
Добивка / загуба за деловна година	240	249
Вкупно	5.839	5.599

10. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Добавувачи од земјата	3.596	3.156
Обврски за аванси, депозити и кауции	1	
Тековни даночни обврски	50	153
Обврски за провизија кон агенти		
Обврски спрема вршители на дејност и др.физички лица	431	1.374
Обврски за надоместн на членови на управен и надзорен одбор	18	
Вкупно	4.096	4.683

11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјади денари

ОПИС	2025	2024
Приходи од посреднички провизии	7.305	7.094
Вкупно:	7.305	7.094

12. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Приходи од одобрени попусти		
Останати приходи	57	41
Вкупно:	57	41

13. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Транспортни и телекомуникациски услуги	42	73
Услуги за одржување	11	12
Комунални услуги	6	6
Наемнини	142	171
Останати услуги	4	3
Вкупно:	205	265

14. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Трошоци за надомест на членови на управен и надзорен одбор	1.112	988
Банкарски трошоци	140	131
Трошоци за осигурување	38	38
Трошоци за репрезентација	42	62
Трошоци за донации	115	35
Даноци кои не зависат од резултатот	10	10
Други трошоци на работење	2.802	2.435
Вкупно:	4.259	3.699

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Нето плати и надоместоци на плата	1.529	1.694
Даноци на плати	118	134
Придонеси од задолжително социјално осигурување	641	711
Останати трошоци на вработени	115	154
Вкупно:	2.403	2.693

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Расхови врз основа на директен отпис на побарувања	145	
Останати расходи од работење	4	11
Вкупно:	149	11

17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Во илјади денари

О П И С	2025	2024
Нереализирани добивки од финансиски средства	164	111
Приходи врз основа на камати од работење со неповрз.друштва	5	
Вкупно:	169	111

18. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема други настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување на овие финансиски извештаи.

СОДРЖИНА

1.	ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1-2
2.	ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	3-7
	• Биланс на успех	3
	• Извештај за сеопфатна добивка за периодот	4
	• Извештај за финансиска состојба на крајот на периодот	5
	• Извештај за паричните текови за периодот	6
	• Извештај за промените на главнината за периодот	7
3.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-23